



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за транспорт и врски**

I.1.2)Адреса:**ул. Даме Груев 6**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.mtc.gov.mk](http://www.mtc.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Борче Размоски** Адреса на е-пошта:**[borce.razmoski@mtc.gov.mk](mailto:borce.razmoski@mtc.gov.mk)**

Телефон/Факс:**02 3145 445/3 226 392**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Дополнителни и непредвидени работи за надградба и реконструкција на објект – управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар – Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Министерство за транспорт и врски, ул. Црвена скопска општина број 4, 1000 Скопје**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:  
Период во месеци: 19  
се планира да заврши: 31.07.2014

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:  
таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:  
Министерството за транспорт и врски спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка број 05/2011 - надградба и реконструкција на објект – управна зграда на Министерството за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар – Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1 по што склучи договор за набавка на работи со економскиот оператор ДГ „Бетон“ АД Скопје број 50-76/44 од 19.10.2011 година. Како резултат на промена во основниот проект – фаза статика, се појавија дополнителни работи кои се потврдени од страна на проектантскиот надзор – Градежен факултет врз основа на доставени измени на основниот проект во фазата статика и потврдени од Надзорниот орган Евроконсалтинг во градежна книга, потребно е истите дополнително да бидат опфатени во основниот договор склучен со изведувачот на работите.

III.2)Меѓународна објава: Не

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? Не

III.5)Дали била користена електронска аукција? Не

## ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **14.10.2013**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **4819919,00 ден.** Најниска добиена понуда: **4819919,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Миле Поп Јорданов 32-А**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **5900000,00 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **5687504 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **13.11.2013**